

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 72 Год. LXIV

Среда, 11 јуни 2008

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1301. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Австралија со седиште во Мелбурн....	2	1304. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.....	2
1302. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен.....	2	1305. Правилник за спроведување на даночните поттикнувања кај данок на додадена вредност за донациите во јавните дејности.....	2
1303. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Чикаго.....	2	1306. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	4
		Огласен дел.....	1-60



**ЗАКОН
ЗА СОПСТВЕНОСТ И
ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА**
- редакциска збирка -

**150,00
денари**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1301.**

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/01), како и врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА СО
СЕДИШТЕ ВО МЕЛБУРН**

Член 1

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Мелбурн, Австралија се именува Саво Сибиноски, ополномоштен министер во Генералниот конзулат на Република Македонија во Австралија, со седиште во Мелбурн.

Член 2

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52/1
2 јуни 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1302.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА
ГЕРМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНХЕН**

Член 1

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен, се именува Васко Грков, директор на Директоратот на втора билатерала при Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

Член 2

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 62/1
2 јуни 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1303.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО
ЧИКАГО**

Член 1

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Чикаго, се именува Јовица Палашевски, Раководител на секторот за билатерални економски односи на Директоратот за економска дипломатија при Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

Член 2

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 64/1
2 јуни 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1304.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ
НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ЊУЈОРК**

Член 1

1. За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк се именува Свонко Муџунски, претседател на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.

Член 2

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 65/1
2 јуни 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1305.**

Врз основа на член 15, став 4 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2006), министерот за финансии донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ПОТТИК-
НУВАЊА КАЈ ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
ЗА ДОНАЦИИТЕ ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Член 1

Со овој правилник се уредува спроведувањето на даночните поттикнувања кај данокот на додадена вредност за прометот на добра и услуги извршени за реализација на донацијата.

Член 2

Даночните поттикнувања се остваруваат со обезбедување средства од Буџетот на Република Македонија за плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот во земјата искажан во фактурите за реализирање на донацијата.

Член 3

(1) За обезбедување средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на данокот за додадена вредност се доставува поднесок до Министерството за финансии.

(2) Со поднесокот од став 1 на овој член се приложуваат следните документи:

1. Барање за обезбедување средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на данокот на додадена вредност за прометот на добра и услуги во земјата финансиран со парични средства од донациите во јавните дејности, кое се поднесува на образец АЗ-Д и се доставува во два примерока;

2. Фактура во оригинал за извршениот промет од вршителот на прометот, во која треба да се внесе бројот и датумот на решението донесено од Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес на донацијата и името на примателот на донацијата, а износот на данокот на додадена вредност да е искажан во денари;

3. Копија од решението донесено од Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес на донацијата; и

4. Копија од договорот за донацијата помеѓу давателот и примателот на донацијата.

(3) Образецот АЗ-Д е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Износот на пресметаниот данок на додадена вредност во фактурата за прометот во земјата при реализирање на донацијата од член 1 на овој правилник се уплатува со налог за јавни приходи (Образец ПП-50) на Трезорска сметка 100000000063095 - Народна банка на Република Македонија, уплатна сметка 840 - (ознака на општината) - 02902, цел на дознака: ДДВ по основ на донации, приходна шифра: 714119.

Член 5

(1) За остварување на ослободувањето од данокот на додадена вредност на надоместоците за комуникациска услуга која се користи за донирање согласно членот 15 став 3 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, се користат поединечни броеви од форматот на броеви за услуги со посебна цена на чинење на повикот кон тие броеви според Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија и тоа:

а) негеографски броеви од серијата 05 за оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на јавни електронски комуникациски услуги и даватели на услуги и

б) серија на броеви за посебни услуги, со почетни две цифри 14.

(2) Правото на одбивка на претходниот данок, согласно Законот за данокот на додадена вредност, се остварува само за оној дел кој отпаѓа на надоместокот за комуникациската услуга од став 1 на овој член.

(3) Доколку надоместокот за комуникациска услуга е платен во бруто износ на корисникот на услугата му припаѓа износот на веќе платениот данок на додадена вредност што одговара на донирањето износ.

Член 6

Лицето задолжено за спроведување на донацијата за секоја измена во врска со донацијата треба да го информира Министерството за финансии.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за спроведување на даночните поттикнувања кај данокот на додадена вредност (ДДВ) за донациите во јавните дејности ("Службен весник на Република Македонија" бр. 90/2007).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.11-22452/2
10 јуни 2008 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

Образец АЗ-Д

БАРАЊЕ

за обезбедување средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата финансиран со парични средства од донации во јавните дејности

Подносител на барањето:								
Име на донаторот:								
Примател на донацијата:								
Број и датум на решението донесено од Министерството за правда со кое се потврдува јавниот интерес на донацијата:								
Вредност на донацијата:								
Адреса, лице за контакт и тел. број во РМ:								
Податоци за испорачателот на доброто/услугата				Податоци од фактурата				
реден број	име	адреса	ДДВ број	број на фактурата	датум	опис на прометот	Вкупен износ на фактурата (во ден)	Износ на ДДВ (во ден)
ВКУПНО:								

Број и датум:

Логотип и печат на подносителот на барањето:

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**1306.**

Врз основа на член 18 и член 35 став 1 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006), Државната изборна комисија на седницата одржана на 9 и 10 мај 2008 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008, 60/2008, 65/2008 и 67/2008) се вршат следните измени:

1. Во делот на Општинската изборна комисија Гостивар претседателот Рафет Хајдари од Министерството за надворешни работи, се разрешува.

За претседател се именува Љуљзим Јашари од Управата за јавни приходи.

2. Во делот на Општинската изборна комисија Сарај претседателот Фари Реџеми од Општина Сарај, се разрешува.

За претседател се именува Нафие Селмани од Град Скопје.

3. Во делот на Општинската изборна комисија Тетово претседателот Кадри Кадрија од Министерство за здравство, се разрешува.

За претседател се именува Љуан Каримани од Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

4. Во делот на Општинската изборна комисија Липково претседателот Нусрет Шабани од Биро за развој на образованието, се разрешува.

За претседател се именува Ваедин Даути од Министерство за економија.

5. Во делот на Општинската изборна комисија Брвеница претседателот Сауби Зенуни од Општина Брвеница, се разрешува.


За претседател се именува Ибрахим Ајдари од Општина Брвеница.

6. Во делот на Општинската изборна комисија Боговиње претседателот Шпетим Нуредини од Министерство за економија, се разрешува.

За претседател се именува Абдилгафар Синани од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1434/1

11 јуни 2008 година
СкопјеПретседател
на Државната изборна комисија
Јован Јосифовски, с.р.**ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ
СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА****1.****200,00
денари**

УСТАВ
на Република Македонија
(со сите амандмани од I - XXX)
на македонски и на англиски јазик
(во една книга), голем формат, 2008



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008072